



ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА
НА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

Бр. 0203-648/1
03.03.2021 год.

Фудбалската Федерација на Македонија

**Финансиски извештаи и извештај
на независните ревизори**
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2020
ГОДИНА

Март, 2021

Содржина

Извештај на независниот ревизор	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ за годината што завршува на 31.12.2020	3
БИЛАНС НА СОСТОЈБА на ден 31.12.2020 година.....	4
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	5
1 Општи информации	5
2 Основи за подготовка	6
3 Основни сметководствени политики	6
4 Сопствени приходи	9
5 Приходи од донации.....	9
6 Останати приходи.....	10
7 Материјални расходи и услуги.....	10
8 Трошоци за вработени.....	10
9 Капитални трошоци и трошоци за опрема	11
10 ДРУГИ РАСХОДИ	11
11 Данок на добивка	12
12 ОПРЕМА.....	12
13 Залиха	13
14 Побарувања од купувачи.....	13
15 Побарување за повеќе платени даноци.....	13
16 Парични средства	13
17 Останати краткорочни побарувања и АВР	13
18 Фондови	14
19 Краткорочни обврски.....	14
20 Пасивни временски разграничувања	14
21 Неизвесни побарувања и обврски.....	14
22 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА.....	15
23 ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА.....	16



Ефект *audit*

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА

Бул. Кузман Ј. Питу бр. 15 лок 11, Скопје, contact@pkf.mk тел: 02/2465-243, 2401-371., Факс 02/2401-372

До

Собранието и раководството на Фудбалската Федерација на Македонија

Извештај на независниот ревизор

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Фудбалската Федерација на Македонија (ФФМ) од Скопје, кои вклучуваат биланс на состојбата на ден 31.12.2020 година и билансот на приходи и расходи за периодот кој што завршува на тој ден како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки за периодот.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основа за мислење со резерва

ФФМ во 2019 година поднела кривична пријава против поранешниот раководител на одделението за финансии и сметководство и други останати лица. По однос на ова, од страна на ОЈО - ГОИК е оформен предмет под РО Бр. 259/19. Како последица на оваа пријава, ФФМ прикажала побарувања за аванси кон правни и физички лица во износ од 35,599 илјади денари, обелоденети во белешка 17. Ние не можевме да стекнеме разумно уверување во можноста за наплата на овие средства на краток рок според класификацијата. Поврзано со овие средства во тек е истражна постапка, па согласно да исходот не е извесен во краткорочен рок, според наше мислење истите претставуваат неизвесни средства.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањето наведено во пасусот основа за мислење со резерва, финансиските извештаи во сите значајни аспекти даваат вистинита и објективна слика за финансиската состојба на 31.12.2020 година, и приходите и расходите за годината која завршува на тој ден во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации во Република Северна Македонија.

Скопје, 01.03.2021 година

За Ефект плус Скопје


Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Миод Николаки



Управител

Кристина Тилиќ



**ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2020
на Фудбалската Федерација на Македонија**

**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за годината што завршува на 31.12.2020**

(во илјади денари)

	белешки	2020	2019
Сопствени приходи	(4)	19,499	40,332
Донации и спонзорства	(5)	1,128,347	760,571
Останати приходи	(6)	1,776	3,971
Пренесен вишок од претходни години		183,172	104,875
Финансиски приходи		4	62
Вкупно приходи		1,332,799	909,812
Потрошени материјали и услуги	(7)	(118,997)	(163,078)
Трошоци за вработени	(8)	(78,270)	(50,856)
Капитални средства и опрема	(9)	(167,537)	(108,143)
Останати трошоци	(10)	(600,926)	(403,954)
Финансиски трошоци		(33)	-
Вкупни трошоци		(965,762)	(726,031)
Вишок над расходи пред оданочување		367,037	183,781
Данок на добивка	(11)	(247)	(609)
Вишок над расходи по оданочување		366,790	183,172

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на ФФМ на ден 26.02.2021 година.

Овластен Сметководител
Снежана Карајанова




Претседател
Муамед Сејдини



Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31.12.2020 година


(во илјади денари)

<u>Средства</u>	Белешки	2020	2019
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	(12)	356,964	364,458
Тековни средства			
Залихи на спортска опрема	(13)	27,492	32,252
Побарувања од купувачи	(14)	4,041	5,099
Побарувања од државата	(15)	13,847	9,952
Парични средства и еквиваленти	(16)	367,037	183,794
Останати краткорочни побарувања и АВР	(17)	54,297	88,034
Вкупно тековни средства		466,714	319,131
<u>ВКУПНИ СРЕДСТВА</u>		<u>823,678</u>	<u>683,589</u>
<u>Фондови и обврски</u>			
Фондови и обврски	(18)		
Деловен фонд		384,457	396,710
Ревалоризациона резерва		11,879	11,879
Фонд за резерви		1,076	1,076
			-
Вкупно фондови		397,411	409,665
Обврски			
Краткорочни Финансиски обврски	(19)	1,094	9,594
Пасивни временски разграничувања	(20)	425,173	264,330
Вкупно обврски		426,267	273,924
<u>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</u>		<u>823,678</u>	<u>683,589</u>

Овластен Сметководител
Снежана Карајанова




Претседател
Муамед Сејдини



Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1 Општи информации

Општи податоци

Целосен назив на субјектот: ФУДБАЛСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Седиште Бул. АСНОМ бр.21, Скопје

ЕДБ : 4030992177382

ЕМБС : 4064429

Организационен облик: 10.2 – спортско здружение

Дејност: 93,19 – Останати спортски дејности

Датум на основање: 03.12.1984

Управување и раководење

Согласно Статутот, органите на ФФМ се:

- Генерално собрание,
- Надзорен одбор како тело на Генералното собрание,
- Управен одбор – извршен колегијален орган и
- Претседател, највисок статутарен инокосен орган
- Генерален секретаријат, како административно тело

Во периодот на овој извештај управниот одбор е составен од следните членови:

1. Муамед Сејдини, претседател на УО
2. Лазар Ракициев, потпретседател на УО
3. Дејан Димовски
4. Светозар Становски
5. Добре Иванов
6. Тони Ивановски
7. Димитар Џонов
8. Златко Талевски
9. Марјан Стојкоски
10. Горан Гаврилов
11. Саљим Абдилџи
12. Џеват Дибрани
13. Арѓент Бекири
14. Борче Лазаревски
15. Димитар Костадинов

Генерален Секретар: Филип Поповски

Заменик Генерален Секретар: Дрилон Ганиу

ФФМ е независна, доброволна, непрофитна национална организација од областа на фудбалскиот спорт.

Мисијата на ФФМ е остварување резултати и со успешно водство да гради интегритет за во целост, да ја сочува фудбалската игра.

2 Основи за подготовка

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации и Правилникот за сметководството за непрофитните организации.

Финансиските извештаи се засновани на сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции и на претпоставката за континуитет. Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Функционална валута на ФФМ е македонскиот денар.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари, освен ако поинаку не е наведено и се изготвени врз основа на податоците од работењето за годината кој завршува на 31.12.2020 година.

3 Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1 Признавање на приходи

Приходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се остварени и наплатени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

3.2 Признавање на расходи

Расходите се признаваат според сметководственото начелото на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции, односно се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале доколку се платени во периодот или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Непрофитните организации пресметуваат годишен данок на вкупен приход на приходи остварени од стопанска дејност намалени за 1 милион денари, по стапка од 1%.

3.3 Капитални расходи

Капиталните расходи се признаваат кога набавените средства ја зголемуваат очекуваната идна економска полезност од нематеријалните средства. Капиталните расходи се евидентираат кога се набавуваат фиксни средства или истите се доработуваат со што се додава вредност на веќе постоечките фиксни средства. Истите

се евидентираат како трошок, материјално нетековно средство во билансот и се евидентираат во деловниот фонд на ФФМ.

3.4 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен стретман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, се извршува по средниот курс важечки на денот на билансот на состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2020 е следна

Валута	2020 МКД	2019 МКД
1 ЕУР	61,6940	61,4856

3.5 Недвижности, постројки и опрема

Едно средство се признава како опрема кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и работи);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Опремата тековно се вреднува според набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи. Вредноста на средствата до 100 евра во денарска противвредност се евидентира како ситен инвентар.

Пресметката на амортизација е според праволиниска метода на отпис според пропишаните годишни стапки на амортизација за 2020 година се следните:

Опис	2020	2019
Градежни објекти	1%	1%
Компјутери и останата опрема	14-20%	14-20%
Мебел	12%	12%

3.6 Побарувања

Побарувањата се признаваат според пресметаните износи во договорот и другите поврзани финансиски документи.

3.7 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, до тримесечни депозити во банки, паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута во денари според курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.8 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.9 Фондови и резерви

Фондовите претставува сопствени трајни извори на средства за работење на ФФМ, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Вишокот на приходи се искажува издвоено од фондовите и ги опфаќа сите вишоци на приходи кумулирани на денот на билансот на состојба.

3.10 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

ФФМ врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. ФФМ нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

ФФМ е обврзан да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. ФФМ нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

4 Сопствени приходи

ФФМ остварува приходи поврзани со целите утврдени со статутот. Во 2020 година споредено со претходната година сопствените приходи се презентирани во следната табела:

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Приходи од продажба	1,609	1,414
Казни - натпревари	569	1,870
Картони - натпревари	4,045	5,280
Такси	4,277	2,023
Котизации	-	13,781
Членарини	585	1,049
Обештетување	-	394
Приходи од лиценци	1,528	5,377
Регистрација на играчи	-	40
ТВ права	5,296	40
Влезници	-	7,575
Наемнини и реклами	1,051	1,489
Приходи од други услуги	539	-
Вкупно	19,499	40,332

5 Приходи од донации

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Спонзорства	849	2,775
Агенција за млади и спорт	3,567	1,650
Приходи од УЕФА и ФИФА	1,123,932	756,146
Вкупно	1,128,347	760,571

ФИФА финансирањето е во рамки на Forward 2.0 програмата во периодот од 2019-2022 во рамките на кое се финансирани:

- Оперативни трошоци
- Инвестициски проекти и проекти на унапредувања во фудбалот

Од оваа програма во 2020 година се примени 2,1 милиони УСД.

УЕФА ја поддржува ХетТрик програмата која е продолжена како HatTrick V за периодот од 01 јули 2020 до 03 јуни 2024 со следните намени:

- Вложувања, инвестициски активности за развој на фудбалот на територијата на УЕФА;
- Финансирање како поттик за развој на фудбалот преку кое се покриваат оперативните трошоци на ФФМ и учеството во натпревари, имплементација на лиценцен систем, унапредување на управувањето во федерацијата и други проекти поврзани со унапредување на фудбалската игра во рамки на УЕФА

Од УЕФА во 2020 година се примени 8,9 милиони евра.

6 Останати приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Приходи од задршки на вработени	38	90
Вонредни приходи	-	625
Приходи од претходни години	1,421	196
Останати приходи	317	3,060
Вкупно	1,776	3,971

7 Материјални расходи и услуги

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Потрошени материјали	6,682	6,481
Потрошена енергија	3,445	3,237
Други услуги	293	2,911
Печатарски услуги	431	174
Трошоци за царина и шпедиција	1,303	2,004
Транспортни услуги	46,519	49,397
Поштенски и телефонски услуги	3,566	2,866
Репрезентација	10,998	5,217
Реклама и маркетинг	3,781	1,968
Одржување и поправки	511	265
Веб сајт, тв, радио и продукциски услуги	6,664	5,797
Семинари	3,021	7,036
Лиценцирање	12	6
Хотелско сместување	31,770	75,720
Вкупно	118,997	163,078

8 Трошоци за вработени

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Бруто плати	46,977	44,880
Дополнителни исплати	29,771	5,976
Регрес	1,523	-
Вкупно	78,270	50,856

Бројот на вработени во 2020 година е 55 (2019: 54 вработени).

9 Капитални трошоци и трошоци за опрема

Во рамки на овие трошоци се вклучени материјални средства и вложувања поврзани со инвестициските проекти финансирани од ФИФА и УЕФА како опрема за потребите на ФФМ:

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Капитални Инвестиции	1,741	5,011
Опрема	316	-
Игралишта	159,595	92,290
Спортска опрема	5,414	4,643
Основни средства	470	6,198
Вкупно	167,537	108,143

10 ДРУГИ РАСХОДИ

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Стручна служба	44	60
Банкарска провизија	1,395	3,039
Останати расходи	5,686	8,758
Премии за осигурување	3,293	4,159
Исплатени налози по натпревари	15,954	29,000
Надоместоци на дополнително ангажирани лица	113,898	46,966
Патни сметки	927	2,822
Собрание	420	1,526
Трошоци за натпреварувања	208,725	153,605
Трошоци за Управен одбор	4,068	-
Односи со јавност	815	1,391
Финансиски трошоци	432	326
ИТ услуги и опрема	295	1,345
Адвокатски, нотарски и ревизорски услуги	1,841	1,335
Лизинг	871	1,133
Преведувачки услуги	403	174
Закупнина	432	617
Расходи од претходни години	6,012	347
Одржување на настани	320	682
Трошоци за академија	10	8,775
Исплатени премии	144,560	42,723
Пренесени средства, донации и спонзорства на други лица	63,026	47,952
Даноци	23,337	11,619
Отпис на претплати кон добавувачи	4,162	35,599
Вкупно	600,926	403,954

Во рамки на донации обезбедени се донации за амбулантни возила во повеќе болници и финансиска поддршка за справување со епидемијата на институции од здравството.

11 Данок на добивка

Здруженија на граѓани и фондации како и нивните сојузи и други облици на здружување или поврзување, не се обврзници за данок на добивка во делот на членарини, грантови, донации, подароци и други приходи кои не се резултат на размена.

За приходи од вршење стопанска дејност во рамките на нивното непрофитно делување, стануваат обврзници за пресметување и плаќање данок на вкупен приход, доколку вкупниот годишен приход од стопанската дејност е поголем од 1.000.000 денари. Данокот на вкупен приход за обврзниците од ставот (3) на овој член се пресметува и плаќа во висина од 1% од износот на остварените вкупни приходи од стопанска дејност во календарската година, на износот кој надминува 1.000.000 денари.

ФФМ по овој основ има обврска за данок на добивка од 247 илјади денари (2019:133 илјади)

12 ОПРЕМА

Почетната состојба, промените во текот на 2020 година и состојбата на нетековните средства на 31.12.2020 е следна:

(во илјади денари)

Опис	Објект стара зграда	Објект - Куќа на фудбалот	Објект - Академија	Постројки, опрема, транспортни и останати средства	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2020	22,453	294,820	56,215	78,584	452,071
Набавки во текот на годината				579	579
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)					-
Состојба со 31.12.2020	22,453	294,820	56,215	79,163	452,650
Акумулирана исправка на вредноста					-
Состојба со 01.01.2020	(4,402)	(19,928)	(1,034)	(62,250)	(87,613)
Акумулирана амортизација - намалување на фондови	(225)	(2,948)	(216)	(4,684)	(8,073)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)					-
Состојба со 31.12.2020	(4,626)	(22,876)	(1,250)	(66,934)	(95,686)
Нето состојба со 31.12.2020	17,827	271,944	54,965	12,229	356,964
Нето состојба со 31.12.2019	18,051	274,892	55,180	16,334	364,458

13 Залиха

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Залиха на опрема	26,827	31,314
Залиха во фан шоп	665	938
Вкупно	27,492	32,252

14 Побарувања од купувачи

Побарувањата претставуваат побарувања за спонзорства, казни за клубовите кои не биле платени на денот на билансот на состојба:

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Купувачи во земјата	4,039	5,097
Купувачи во странство	2	2
Вкупно	4,041	5,099

15 Побарување за повеќе платени даноци

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност - камата	4.787	5.265
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	9.060	4.687
Останати побарувања за даноци	247	
Вкупно	13.847	9.952

16 Парични средства

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Денарски жиро сметки	26,216	96,371
Девизни жиро сметки	340,058	86,610
Дебитни и кредитни картички	629	628
Денарска благајна	42	33
Девизна благајна	92	151
Вкупно	367,037	183,794

17 Останати краткорочни побарувања и АВР

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	10,730	45,589
Побарувања од клубови	7,422	6,301
Побарувања од вработени	544	544
Други краткорочни побарувања	35,599	35,599
Вкупно	54,297	88,034

Во рамки на сомневање за измама во 2019 година, пријавено на надлежните органи, износите на несоодветно документираны уплати кон добавувачи во вкупен износ од 35.599 илјади денари се искажани на сметката други краткорочни побарувања

18 Фондови

Фондовите се формираат како извори на материјални и нематеријални средства во износ од 384.457 илјади денари (2019: 396.710 илјади денари), ревалоризација како усогласување на вредноста на материјалните средства со пораст на цени на индустриски производи акумулиран износ од 11.879 илјади денари (2019: 11.879 илјади денари) и фонд за резерви во износ од 1.076 илјади денари

19 Краткорочни обврски

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Обврски спрема добавувачи во земјата	463	8.985
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи	247	609
Останати краткорочни обврски	383	-
Вкупно	1.094	9.594

20 Пасивни временски разграничувања

Опис	(во илјади денари)	
	2020	2019
Пренесен вишок за наредна година	366.790	183.172
Пресметани не наплатени приходи	58.383	81.158
Вкупно	425.173	264.330

21 Неизвесни побарувања и обврски

Судски спорови

Раководството на Федерацијата верува дека судските процеси кои се водат нема да резултираат во материјално значајни обврски во наредниот период и дека нема причини за резервации по обој основ.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Федерацијата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година. Мислењата на даночните инспектори можат да се разликуваат од оние на раководството. Според проценките на Раководството на Федерацијата на датумот на овие извештаи не очекуваат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

22 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Нема настани по датумот на билансот на состојба кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.

23 ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА

Вид работи: 1 2 3
 Идентификационен број (ЕМБС): 4 5 6 7 8 9 10 11 **4064429**
 Контролен број: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ИВ НА НЕПРОФИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА **ЗЗМ**
 ЛИШТЕ **БЈА АСНОМ бр. 21 Скопје**

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на ден 31.12.2020 година

(во денари)

ИД. НОЈ	ПОЗИЦИЈА	Однес на АОП	Претходна година (по-стара состојба)	Износ		
				Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА:					
	A. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002 + 003 + 005 + 009)	0 0 1	364458008	452650292	95685998	356964294
	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	0 0 2				
	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 004 до 007)	0 0 3	364458008	452650292	95685998	356964294
	Земјишта и шуми	0 0 4				
	Градежни објекти	0 0 5	325918072	373487006	53975423	319511583
	Опrema	0 0 6	38539936	79163286	41710575	37452711
	Други материјални средства	0 0 7				
	III. МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	0 0 8				
	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	0 0 9				
	B. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	0 1 0	286378673	439221883		439221883

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Означ. на АОД	Претходна година (почетна состојба)	Износ		
				Бруто	Тековна година Исправка на вредноста	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 012 до 017)	0 1 1	183794011	367037041		367037041
2	Жиро-сметка	0 1 2	96991349	26835852		26835852
3	Благајна	0 1 3	184589	134935		134935
4	Деловна сметка	0 1 4	86609651	340057753		340057753
5	Издани парични средства и кредитиви	0 1 5				
6	Нерезидентна девизна сметка	0 1 6				
7	Други парични средства	0 1 7	8422	8501		8501
8	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0 1 8				
9	III. КУПУВАЧИ	0 1 9	5098973	4040825		4040825
10	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	0 2 0	81188748	46329873		46329873
11	V. КРАТКОРОЧНО-ФИНАНСИОКИ ПОБАРУВАЊА	0 2 1	6844959	7966735		7966735
12	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	0 2 2				
13	VII. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕКЕ ПЛА- ТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	0 2 3	9951982	13847414		13847414
14	VIII. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025 + 026 + 027)	0 2 4				
15	Одноред платени разграничени трошоци	0 2 5				
16	Пренесен вишок на приходи од претходната година	0 2 6				
17	Други активни временски разграничувања	0 2 7				

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Опис код	Претходна година (почетна состојба)	Износ		
				Тековна година		
				Бруто	Исправка на вредноста	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	В. МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (од 029 до 034)	0 2 0				
22	Материјали на залихи	0 2 0	32251959	27492420		27492420
23	Резервни делови	0 3 0				
24	Ситен инвентар	0 3 1	31343501	26827216		26827216
25	Производство	0 3 2				
26	Производи	0 3 3				
27	Стоки	0 3 4	938458	665204		665204
	Г. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (036 + 037)	0 2 5				
28	Непокриени расходи - загуба од поранешни години	0 3 6				
29	Непокриени расходи - загуба од тековната година	0 3 7				
	Д. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ (039 + 040)	0 3 8				
30	Парични средства на резерви	0 3 9				
31	Платсани и побарувани од резервниот фонд	0 4 0				
	Г. СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	0 4 1				
32	ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	0 4 2	683588640	919364600		823678600
33	ВОНЕБАЛАНСНА АКТИВА	0 4 3				

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА:			
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА (045)			
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА (045)	0 4 4	396709965	384456713
34	Деловен фонд	0 4 5	396709965	384456713
35	а. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	0 4 6	11878977	11878977
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (048 до 050)			
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (048 до 050)	0 4 7		
36	Долгорочни кредити од банки во земјата	0 4 8		
37	Долгорочни кредити од странство	0 4 9		
38	Други долгорочни обврски	0 5 0		
	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 до 061)			
	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 до 061)	0 5 1	9593819	1093985
39	Харти од вредност	0 5 2		
40	Добавувачи	0 5 3	8985023	463364
41	Обврски према државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	0 5 4	608796	246954
42	Краткорочни-финансиски обврски	0 5 5		383359

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
43	Други краткорочни обврски	0 5 6		
44	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	0 5 7		
45	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	0 5 8		
46	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	0 5 9		
47	Други обврски спрема меѓународни организации	0 6 0		
48	Обврски за плати	0 6 1		308
	V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	0 6 2	264 330 104	425 173 152
49	Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред неплатени приходи	0 6 3	81 158 004	58 383 194
50	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	0 6 4	183 172 100	366 789 958
51	Други пасивни временски разграничувања	0 6 5		
52	VI. РЕЗЕРВЕН ФОНД	0 6 6	1075775	1075775

а. б)	ПОЗИЦИЈА	Означ. на АОП	Износ	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
	2	3	4	5
	VII. НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ ДОБИВКАТА	0 6 7		
	VIII. ИЗБОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	0 6 0		
	ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+ +066+067+068)	0 6 9	683588 640	823678 602
	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	0 7 0		

ководител: Име и презиме: Снежана Караџанова
 Г: 2401968455097

ководител: Име на фирма:
 С:

Скопје
 н: 02.2021

Лице одговорно за составување
на билансот

Зареј



Покровител:

Hejdif

Изводот е пропишан со Правилникот за Сметковниот план и Билансите на непрофитните организации
 воени на РМГ, бр. 117/05 и 11/06)

1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Вид работа	Период Идентификационен број (ЕМБС) 6064429	Контролор Резервни кодови

Назив на непрофитната организација ААМ
 Седиште: БЈИ АСНМ бр 21 Скопје

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

во периодот од 01.01 до 31.12. 2020 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	РАСХОДИ:			
	МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)			
1	Потрошени материјали	2 0 1	169 054 282	152 956 529
2	Потрошени енергии	2 0 2	6 481 365	6 668 795
3	Други услуги	2 0 3	3 237 022	3 445 275
4	Превозни - транспортни услуги	2 0 4	5 088 935	2 026 789
5	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	2 0 5	49 985 376	47 982 873
6	Амортизација	2 0 6	13 426 195	45 060 723
7	Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	2 0 7		
8	Накани	2 0 8		
9	Други материјални расходи	2 0 9	90 835 389	47 772 074
	ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)			
10	Провизија за платниот промет	2 1 0	392 335 410	559 803 927
11	Камати на кредити и заеми	2 1 1	30 393 334	13 967 16
12	Премии за осигурување	2 1 2		32 655
13	Дневници за службено патување и патни трошоци	2 1 3	41 591 73	3 293 289
14	Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	2 1 4	42 357 182	23 800 018
15	Негативни курсни разлики	2 1 5	98 400	6 479 470
16	Членарина	2 1 6	326 297	432 045
17	Други расходи	2 1 7	84 607 473	124 349 531
18	Издатоци за меѓународна соработка	2 1 8	257 747 554	399 930 203
19	Пренесени средства	2 1 9		90 000
	КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223 + 224 + 225)			
20	а) Средства за градежни објекти	2 2 0	108 148 537	167 536 674
21	б) Средства за опрема	2 2 1	97 301 470	161 652 297
22	в) Други капитални средства	2 2 2	10 841 067	5 884 377

Ред број 1	ПОЗИЦИЈА 2	Ознака на АОП 3	Износ	
			Претходна година 4	Тековна година 5
	ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	2 2 6		15151145
23	Помошти, донации и други давања на правни субјекта	2 2 7		15151145
24	Надомести и помошти на физички лица	2 2 8		
25	Други помошти и давања	2 2 9		
	ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ (231 + 232)	2 3 0	44879910	46976968
26	а) Вкalkулирани плати	2 3 1	44879910	46976968
27	б) Вкalkулирани надомест	2 3 2		
28	Доплати и придобивки кои не зависат од резултатот	2 3 3	11618874	23337177
29	Вонредни расходи	2 3 4		
	ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	2 3 5	726031013	965762420
30	Оставерен вишок на приходи -добивка пред оданочување (250 минус 235) ако 250>235	2 3 6	183780896	367036912
31	Данок, придобивки и други давања од добивката	2 3 7	608796	246954
32	Оставерен нето вишок - добивка по оданочувањето (236 минус 237)	2 3 8	183172100	366789958
33	Вкупно (235+236) ако 235>237 ако 237 > нулата од 236 - 237	2 3 9	909811909	1332799332
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	2 4 0	1129021	1609386
34	Приходи од продажба на производи и стоки	2 4 1	145021	1609386
35	Приходи од услуги	2 4 2	984000	
36	Приходи од камата и платени курсни разлики	2 4 3	62360	4204
37	Приходи од членарини, подароци, земјини и приходи од други извори	2 4 4	751158554	354412599
38	Приходи од кирни и закупнини	2 4 5	1489440	264168
39	Сопствени приходи	2 4 6	47216374	791598162
40	Други приходи	2 4 7		577005
41	Пренесен деп од вишокот на приходите од претходната година	2 4 8	104874699	183172100
42	Вонредни приходи	2 4 9	3881461	1738713
	ВКУПНО ПРИХОДИ (240+243+244+245+246+247+248+249)	2 5 0	909811909	1332799332
43	Непокриени расходи (235 минус 250)	2 5 1		
	ВКУПНО (250+251) = 239	2 5 2	909811909	1332799332

Сметководител: Име и презиме

Снежана Караџиќова

ЕМБГ: 2401968455097

Сметководител: Име на фирма

ЕМБС: []

Во Скопје

Име одговорно за составување
на билансот

Текст

Раководител

[Signature]

на ден 02.2.21

1 2 3 Вид работа	Период 4064429 Идентификационен број (ЕМБС)	Контролор Резервни кодови
------------------------	--	------------------------------

Назив на субјектот ЗЗМ
 Адреса, седиште и телефон БЈГ АСНОМ бр. 21 Скопје
 Адреса за е-пошта _____
 Единствен даночен број 4030992177382

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД - РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01. до 31.12. 2020 година

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари)
	Класа	Назив	
1	93.19	ОСТАНАТИ СПОРТСКИ АКТИВНОС.	1.332.799.332
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Ред. број	НКД (Национална класификација на дејности)		Остварени приходи (во денари) ³⁾
	Класа ¹⁾	Назив ²⁾	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

¹⁾ Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака на класа, согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

²⁾ Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

³⁾ Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварените приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

93.19 ОСТАНАТИ СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ -

□ □ □ □

(Со назначувањето на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Снежана Каруџиќ

Потпис Каруџ

Во Скопје

На ден 02. 2021



Име и презиме на законскиот застапник

Потпис Dejding

³⁾ За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Образецот е пропишан со Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СГД - Рекапитулар („Сл. Весник на РМ“, бр. 72/14)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Период 4064429 Идентификационен број (ЕМБС)									Контролор Резервни кодекси													

Назив на непрофитната организација: ЗФМ
 Седиште: бул. АСНОМ бр 21 Скопје

**БЕЛЕШКА ЗА
 РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ**
 во периодот од 01.01 до 31.12. 2020 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
1	A. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК-ДОБИВКА	3 5 1	183 172 100	366 789 958
2	а) Дел од вишокот добивка за покривање на загуба од претходни години	3 5 2		
3	B. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351 минус 352)	3 5 3	183 172 100	366 789 958
4	а) Дел за резервниот фонд	3 5 4		
5	б) Дел на резервниот фонд	3 5 5	183 172 100	366 789 958
6	в) Дел за плати	3 5 6		
7	г) Дел за други намени	3 5 7		
8	д) Дел за пренос во наредната година	3 5 8		
9	г) Неразпореден дел од вишокот на претходните добивката	3 5 9		
10	A. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА	3 6 0		
11	B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ	3 6 1		
12	B. ВКУПНА ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАЊЕ (360+361) = (363+364+365+366)	3 6 2		
13	а) Покривање на загубата со дотации	3 6 3		
14	б) Покривање на загубата со отпис на побарувањата на доверителите	3 6 4		
15	в) Покривање на загубата со намалување на резервите	3 6 5		
16	г) Непокривени расходи - загуба	3 6 6		

Сметководител: Име и презиме Снежана Караџинова
 ЕМБС: 2401968455097

Сметководител: Име на фирма
 ЕМБС:

Во Скопје
 На ден 02.2021

Пиле одговорно за составување на билансот
Корџ



Раководител
Dejding

Образецот е пропишан со Правилникот за Сметководниот план и Билансите на непрофитните организации (Сл. весник на РМ, бр. 117/05 и 11/06)